

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА ИСПИТНА СЕСИЈА (СЕПТЕМВРИ)

21 септември -01 октомври 2021 година

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Прод.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (усно)	
вторник	21-Сеп	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Правни студии - Проф. д-р А.Љ.Спазов (во живо писмено)	Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МПП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МПП - 2 група (online Ms. Teams)	Пос - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Караџиќиќева (електронско полагање - Microsoft Teams) Пос - Политички партии и интересни групи група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасковски (во живо усно полагање)	ОИ - Теорија на односи со јавноста	ОИ - Јавна администрација (Микрософт тимс)		ОИ - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	
		12.00 - 14.00		Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МПП - 1 група (online Ms. Teams)	Уставно право 2- група (online Ms. Teams)	МПП - 2 група (online Ms. Teams)	Уставно право 3- група (online Ms. Teams)	ОИ - ИКТ и односи со јавноста	ОИ - Теорија на односи со јавноста	ОИ - Јавна администрација (Микрософт тимс)		
		15.00 - 17.00		Уставно право 1- група (online Ms. Teams)	МПП - 1 група (online Ms. Teams)		МПП - 2 група (online Ms. Teams)		НС - Новинарски жанрови	НС - Современа историја	НС - Современа историја		Проф. д-р Караџиќиќева - изборни, опциони и градови на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)
		17.00-18.00	Англиски јазик (Политички студии / Новинарство), д-р Анаета Наумовска, онлајн ЗАДОБИТЕЛНО НАВРЕМЕНО да испратат студентите мерк со информација за предметот, факултетот, денот во кој ќе постојат, име/презиме, број на индекс										
среда	22-Сеп	09.00 - 11.00	Административно право (Ms. Teams - писмено)	ГРАДБНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - Проф. д-р Зоранка Кривошанска, проф. д-р Рачковски, електронски прену Microsoft Teams или во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спозов (во живо писмено)	Пос - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички системи - Проф. д-р Караџиќиќева (електронско полагање Microsoft Teams) Проф. д-р Марика Ристовска (Полагање во живо)	Административно право (Microsoft Teams - писмено) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци-изборни и опциони предмет(Microsoft Teams - писмено)	ОИ - Европска интеграција на РСМ	ОИ - Основи на менаџмент	од 10 часот: Правно право, Војничко право, Информацио право, Нотарио право, Административно располагање на спорове, Стратеја постава, ПП на еу нај проф. д-р Зоранка Кривошанска и проф. д-р Рачковски, интеракцион усно прену Microsoft Teams,	Сите изборни предмети нај авш д-р Ана Чупрова (online - Ms. Teams)	
						Пос - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)	НС - Слобода на изразување		ОИ - Европска интеграција на РСМ	ОИ - Основи на менаџмент			
						Пос - Јавно мислење и високите номинирани (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (писмено MS Teams)						
четврток	23-Сеп	09.00 - 11.00	Англиски јазик - Правни студии и ОИ - со физичко присуство	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	срчка и срчка поставка и споредативна неизовност (писмено во вебфачка)	Право на друштва - 1 група	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва 2 група	Институти на јавното и приватното право - проф. д-р Рајна Јивковска, проф. д-р Тања Трајковска, online Ms. Teams	ОИ - Теорија на односи со јавноста	Криминологија, Психологија, Социјална психологија, Биомедицина, Нотарио право, Ручево, Државна служба (Microsoft Teams)	Сите испити од мастер студии нај проф. д-р Тања Трајковска (во живо писмено)	
		12.00 - 14.00	Англиски јазик - Правни студии и ОИ - со физичко присуство	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	Пос Меѓународно право (он-ајн група)	Право на друштва - 1 група, испитот е "во виртуален" кој сак да полага истражи на relex2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва 2 група	Лично право (Проф. д-р Тања Трајковска, (online - Ms. Teams)) 12.00 часот - ПП - Ромејска програма (он-ајн ПП и СТ) 13.00 часот (online - Ms. Teams)	НС - Теорија на новинарството	Слобода на изразување, изборни и опцион предмети на политички студии нај Проф. Елена Манџева Стратилати	Пос - Страшки јазик	
		15.00 - 17.00	Англиски јазик - Правни студии и ОИ - со физичко присуство	Римско право - 2 група (online - Ms. Teams)	НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Право на друштва - 1 група, испитот е "во виртуален", кој сак да полага истражи на relex2000@yahoo.com	Римско право - 3 група (online - Ms. Teams)	Право на друштва 2 група	Општ дел на ПП (online - Ms. Teams)	ОИ - Мандатски јазик и стипендија во живо (имомени)	ОИ - Социјални Правни студии/испити на ОБУ	ОИ - Односи со менаџмент	иптде

четврток	30-Сеп	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, однеси со јавност) Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали предмети кај проф. Кандидин, проф. Стојков, проф. Шанцова Коњаска (ПИСМЕН ИСТИГ) ВАЖЕЊА НАКОМУМЕНТА: Испитите кај проф. Кандидин ќе се спроведат уметно или со физичко присуство или онлајн преку Видео. Во таа наг, студентите задолжително да испратат Билб (св мобилен телефон на неговата емаил адреса.	МТП (завршен испит) проф. Делоски, проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	МТП (завршен испит) проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	НС - Менаџмент и глобализацијата	ПС Економски системи и економска политика (политички студии на менаџерски и на бизнисни јаззи) СД; Маркетинг - однеси со јавност, Првемета економика - студии по новинарство, и диги испити на: Основни на маркетинг, Деловно организацијата на РМ, Брендманење и развизаријана - кај проф.др Вано Ручица и проф.др Билјана Петровска, ONLINE умен испит на Microsoft Teams	Финансово право - проф.Пандовска, проф.Мисековска Стојска, проф.Забировска, доц.Никољска Ролева во живо, писмено со почеток во 11 часот				
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, однеси со јавност) Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали предмети кај проф. Кандидин, проф. Стојков, проф. Шанцова Коњаска (ПИСМЕН ИСТИГ)	МТП (завршен испит) проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	МТП (завршен испит) проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	Казнено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Туѓановски и проф. Делоска, onlilne на MS Teams .	СД - Социолошки испити на однесо со јавност	Првемета економика - правни студии проф.др Вано Ручица и проф.др Билјана Петровска, ONLINE умен испит на Microsoft Teams	Методологија на политички науки и илти предмети на мастер кај проф. др Владимир Ђокиќовски (Телити)	НС - Современа економика и менаџерска историја (online - Ms Teams)	Вонред во право на ЕУ - проф. др Миљана Делоска, onlilne, Teams, од 12 часот	
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, однеси со јавност) Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и остали предмети кај проф. Кандидин, проф. Стојков, проф. Шанцова Коњаска (ПИСМЕН ИСТИГ)	МТП (завршен испит) проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	МТП (завршен испит) проф. Делоски, доц. Румевач, во живо писмено	Казнено право, МАСТЕР, за предмети кај проф. Туѓановски и проф. Делоска, onlilne на MS Teams.	СД - Информационо комуникациска технологија и однесо со јавност (online испити на Microsoft Teams)	Првемета економика - правни студии проф.др Вано Ручица и проф.др Билјана Петровска, ONLINE умен испит на Microsoft Teams	Пос - Првемета политика (online - Ms Teams)	НС - Репортира		
петок	1-Окт	09.00 - 11.00	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)						
		12.00 - 14.00	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)					Право на внатрешен пазар на ЕУ; Меѓународно договорно право кај проф. др Саша Георгиевски	
		15.00 - 17.00	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)	Казнено право (ONLINE, умен на MS Teams, првну Team KAZNENO PRAVO)	ПМТ1] и 3 група)						